

ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ, МАРТ 12-15.2020

12. Март (Четврток)

СКОПЈЕ - РИМ

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 15:50 часот. Полетување за Рим во 17:20 и слетување во 18:55 часот. Трансфер до хотелот. Сместување во хотелот. Можност да ги истражите убавините на градот во ноќна варијанта, со дегустација на локални специјалитети и вино.

Ноќевање.

13. Март (Петок)

РИМ

Појадок. Прошетка низ центарот на Рим и уживање во убавините на градот:

со факултативно разгледување на градот: Аурелијановите сидини, Каркалините терми, Циркус Максимус, Палатино, Константиновата Арка, Базиликата Св. Јован Латенарски, Диоклецијановите терми, Плоштадот на Републиката..Црквата Св. Петар во ланци со статуата Мојсие – познатото дело на Микеланџело, Колосеумот, Римскиот Форум, Плоштадот Венеција со прекрасниот Плоштад Кампидољо, Пантеон... Прошетката продолжува со посета на Плоштадот на Народот, Шпанските скали познати како „дневна соба на градот“ и Фонтаната Ди Треви со легендата за фрлање паричка за повторно враќање во Рим. Слободно време за индивидуални прошетки во еден од главните градови на модата. **Ноќевање.**

14. Март (Сабота)

ВАТИКАН

Појадок. Факултативна посета на Ватикан: Ватиканските музеи со восхитувачките колекции на слики, скулптури, стари мапи и таписерии, незаобиколната Систинска капела чиј свод е украсен од Микеланџело со уникатни ремек дела и најголемата Црква на светот Св. Петар... Попладнавна прошетка преку мостовите на Тибар покрај Палатата на Правдата и Тврдината Сан Ангело, до Плоштадот на уметниците со прекрасните фонтани – Плоштадот Навона, да се почувствува атмосферата на кафулињата со „вистинско“ италијанско кафе. Препорачуваме вечера во боемскиот квартал Транстевере во национален ресторан – траториа, со мени од италијанската кујна.

Ноќевање.

15. Март (Недела)

РИМ - СКОПЈЕ

Појадок. Слободно време за шопинг по познатата улица Виа Дел Корсо. Трансфер до аеродромот во Рим. Полетување за Скопје во 20:15 и слетување во 21:50 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 299 евра (18.538,00) денари

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација Скопје-Рим-Скопје
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 40x30x20cm до 10kg)
- Трансфер во Рим од аеродромот до хотелот и обратно
- Сместување во Хотел 3* во поширокиот центар на Рим на база 3 ноќевања со појадок
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Аеродромски такси - 3.700 денари
- Доплата за уште 1 торба/куфер за рачен багаж со димензии 50x40x23cm (со максимум 10kg) - 1.700 денари
- Доплата за куфер за чекирање (со максимум 10kg) - 1.400 денари
- Доплата за поголем куфер за чекирање (со максимум 20kg наместо 10kg) - 2.200 денари
- Туристичка такса 6 евра на ден (се плаќа во хотелот)
- Факултативни излети:
 - Посета на Ватикан со локален водич, превоз, резервација и влезница - 55 евра
 - Тиволи 45евра
 - Организирана пешачка прошетка низ центарот на Рим - 15 евра
 - Антички Рим 35 евра
 - Факултативна вечера во ресторан
 - Влезници во музеите и културно историските споменици
 - Карти за локален превоз (метро)
 - Патничко - здравствено осигурување 250 денари

Општи напомени:

- Организатор на аранжманот е Т.А. Њу Вејс оф Травел
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд;
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 12 патника;
- За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот,
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот;
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот;
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата;
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.

За оваа програма важат општите услови за патување на СКТМ и Т.А.Њу Вејс оф Травел